



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 февруари 2023 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: јануари 2023 година

- Во јануари 2023 година, во согласност со сезонската динамика, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** забележа пад од 1,7% на месечна основа, којшто се должи на надолните движења кај сите компоненти, со поголем придонес на депозитните пари, готовите пари во оптек и краткорочните депозити. На годишна основа, паричната маса е зголемена за 4,5%, во најголем дел како резултат на растот на краткорочните депозити и депозитните пари.
- Вкупните депозити³**, во јануари, се намалени за 1,2% на месечно ниво, во целост како резултат на падот на депозитите на корпоративниот сектор. Анализирани на годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 4,5%, којшто во поголем дел се должи на повисоките депозити на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)		годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	1.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	1.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	1.2023
Парична маса М4	547,355	539,153	2.8	1.4	2.9	5.1	4.5	-1.7	0.5	0.8	3.0	-1.5
Парична маса М3	499,803	491,129	4.0	2.3	3.7	5.3	4.5	-1.8	0.7	0.9	2.8	-1.7
од кои:												
Готови пари во оптек	47,494	44,834	-1.4	0.0	-0.7	6.8	3.6	-1.3	1.3	-0.3	9.6	-5.6
Депозитни пари	188,036	183,906	0.8	-0.5	3.1	5.8	5.7	-4.4	1.0	2.4	4.1	-2.2
Краткорочни депозити	214,490	212,926	11.8	10.3	8.9	6.8	5.6	0.8	0.4	-0.3	0.9	-0.7
Долгорочни депозити до две години	49,782	49,462	-8.5	-14.8	-9.3	-3.8	-3.1	-3.6	-0.2	1.9	0.0	-0.6
Вкупни депозити	491,537	485,785	3.5	1.8	3.4	4.9	4.5	-1.7	0.4	0.9	2.6	-1.2
од кои:												
Корпоративен сектор	142,627	136,811	3.9	-4.8	0.4	3.7	2.6	-2.4	-0.2	1.5	3.3	-4.1
Во денари	94,395	91,671	-2.7	-7.3	2.6	2.5	2.3	-4.2	0.9	3.1	1.0	-2.9
Во странска валута	48,232	45,140	19.4	0.8	-4.2	6.1	3.4	1.1	-2.5	-1.7	8.2	-6.4
Домаќинства	323,084	323,176	3.9	5.2	5.3	5.8	5.9	-1.8	1.0	1.1	2.7	0.0
Во денари	155,215	153,617	-7.1	-6.2	-5.8	2.2	2.9	-4.8	0.3	1.4	6.2	-1.0
Во странска валута	167,869	169,559	16.1	17.8	17.1	9.3	8.8	1.1	1.7	0.8	-0.3	1.0

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат М3 како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат М3 (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат М3 и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари, **вкупните кредити** бележат месечен пад од 0,8%, којшто во целост се должи на намаленото кредитирање на корпоративниот сектор. На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 8,5%, како резултат на повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)		годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	1.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	1.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	1.2023
Вкупни кредити	423,114	419,909	9.8	10.0	9.9	9.4	8.5	1.7	1.0	0.9	1.4	-0.8
<i>од кои:</i>												
Корпоративен сектор	205,974	202,661	11.9	12.4	12.6	11.5	9.7	2.4	1.1	1.1	2.6	-1.6
Во денари	122,376	120,316	14.3	11.9	9.3	6.8	4.8	1.8	-0.2	0.9	3.5	-1.7
Во странска валута	83,598	82,346	8.3	13.3	17.6	19.3	17.8	3.3	3.3	1.5	1.4	-1.5
Домаќинства	214,965	215,114	7.9	7.7	7.6	7.3	7.4	1.1	1.0	0.7	0.3	0.1
Во денари	119,178	119,056	7.8	7.7	6.8	5.2	4.9	1.1	0.8	0.4	-0.2	-0.1
Во странска валута	95,786	96,058	8.0	7.6	8.5	10.2	10.6	1.1	1.2	1.0	1.0	0.3

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴




Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари 2023 година, вкупните **депозити на корпоративниот сектор** се намалени за 4,1% на месечна основа. Надолната промена пред сè е резултат на падот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута. Споредено на годишна основа, депозитите на корпоративниот сектор се зголемени за 2,6%, во поголем дел како резултат на растот на краткорочните депозити во странска валута и во денари, при дополнителен придонес и на депозитните пари, а во услови на пад на долгорочните депозити во странска валута и во денари.
- Кредитите на корпоративниот сектор⁵**, овој месец, бележат месечен пад од 1,6%, којшто се должи на пониските одобрени кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес на денарските кредити. Во споредба со јануари претходната година, кредитите на корпоративниот сектор се зголемени за 9,7%, како резултат на повисокото кредитирање во денари и во странска валута, поизразено кај кредитите одобрени во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Депозитите на домаќинствата**, во јануари, се непроменети на месечна основа. Анализирано на годишна основа, овие депозити се зголемени за 5,9%, како резултат на растот на краткорочните депозити во странска валута, депозитните пари и долгорочните депозити во странска валута, при забележан пад на краткорочните и долгорочните депозити во денари.
- Во јануари, кај **кредитите на домаќинствата** е забележан минимален месечен раст од 0,1%, којшто во целост се должи на растот на кредитите одобрени во странска валута во услови на пад на денарските кредити. Во споредба со истиот месец претходната година, кредитите на домаќинствата се зголемени за 7,4%, поради растот на кредитите одобрени во денари и во странска валута, којшто е поизразен кај кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)		годишна промена (во %)						месечна промена (во %)				
	12.2022	1.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	1.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	1.2023	
Потрошувачки кредити	112,504	111,918	7.0	6.7	6.7	6.3	6.5	1.0	1.1	0.8	0.7	-0.5	
Станбени кредити	75,905	76,182	15.8	14.9	12.9	12.7	12.6	1.5	1.1	0.9	1.2	0.4	
Автомобилски кредити	358	355	-0.6	6.2	0.8	9.1	10.7	1.2	-0.9	-0.5	-0.2	-0.8	
Кредитни картички	10,324	10,229	-4.1	-2.1	-0.1	0.7	1.0	0.7	0.7	-0.1	-0.9	-0.9	
Негативни салда по тековни сметки	5,963	6,483	0.7	1.5	0.0	1.0	0.9	1.1	0.6	-2.0	-10.2	8.7	
Други кредити	2,207	2,183	-32.9	-35.8	-17.1	-15.5	-15.1	-2.3	-1.4	-1.2	-0.7	-1.1	

Извор: НБРСМ.

- Во јануари 2023 година, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај **потрошувачките кредити**, како најзастапена категорија, е забележан месечен пад од 0,5%, при годишен раст од 6,5%. Одобрените **станбени кредити**, овој месец, бележат раст од 0,4% и 12,6%, на месечна и годишна основа, соодветно. Во јануари, кај **автомобилските кредити** и кредитите одобрени на **кредитни картички** е остварен месечен пад од 0,8% и 0,9%, соодветно, додека на годишна основа е забележан раст од 10,7% и 1,0%, соодветно. Овој месец, **негативните салда на тековните сметки** се зголемени за 8,7% на месечна основа и 0,9% на годишна основа, соодветно, додека кредитите одобрени врз **други основи** бележат месечен и годишен пад за 1,1% и 15,1%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 март 2023 година (референтен пресек заклучно со февруари 2023).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.